

Филијала: \_\_\_\_\_

Штета бр.: \_\_\_\_\_

## ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПО АВТООДГОВОРНОСТ

### ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ – ПО СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

Име и Презиме / Правно лице			
Матичен Број		Контакт/Тел	
Адреса			
Регистарски ознака			
Дата на штета / Место			

### ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ ПРЕДМЕТ ИЛИ ЛИЦЕ

Тип на оштетено возило		Марка	
Барањето се состои од (заокружи)	A- Материјална штета	B- Нематеријална штета	

### ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗАЧОТ – ПО ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Име и Презиме			
ЕМБГ			
Место и Адреса			
Број на возачка дозвола		Важност: Од	ДО

### ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ – ПРИЧИНТЕЛ / СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

Рег. ознака , марка и тип	
Полиса број	

### Изјава како е дојдено до сообраќајна незгода

### ВО ШТО СЕ СОСТОИ БАРАЊЕТО (ОЗНАЧИ)

1. Штетата да се надомести по директна процена

2. Осигуреното возило се поправа во сервис \_\_\_\_\_

**Напомена:** Одобрениот износ на штета во согласност со важечки услови за осиг. да се ислатат на сметка бр. \_\_\_\_\_ депонент \_\_\_\_\_

Дата на пријава: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2020 год

Оштетен:

-----  
(име и презиме, Потпис )